

КАМЕРА МОБИЛЕН ЗА ВИДЕОЈАВУВАЊА



Тајванската компанија "Vibo" почна да ја продава својата втора камера која работи на 3G мрежата. Новата камера за набљудување MF58 е многу погодна за користење. Камерата може да се приклучи на 3G мрежата, без помош на други направи, потребно е само на неа да се стави SIM картичка. За да се види сликата на оваа направа, неопходно е да се засвони на бројот и потоа се воспоставува видеосигнал, како и при обично видеојавување. Опцијата за ноќно гледање се вклучува автоматски. Видеоклиповите се зачувуваат на T-Flash мемориската картичка.



LG-U400 МУЗИЧКИ ТЕЛЕФОН

Во форма на лизгачки телефон, со димензии од 99,8mm x 48mm x 20,4mm, тој комфортно лежи во дланката и е едноставен за маневрирање со една рака. Нумеричката тастатура е одлично изработена и лесно се впишуваат броевите и CMC пораките. Екранот е 320 x 240 пиксели (262.000 бои), со кристално јасна слика, дури и кога е изложен на директна сончева светлина. На левиот агол се наоѓа слот за microSD картичка со која може да се дополни вградената меморија од 64MB додека, пак, во другиот агол се наоѓа копчето за музика и камера. Доколку се



погледне подобро, на предната страна ќе се забележи и камерата за видеотелефонија (3G), која е со сосема задоволителен квалитет. Главната камера се наоѓа на задната страна со резолуција од 2 мегапиксела и "вади" повеќе од добри фотографии.

НОВА OPERA MINI

"Opera" ја претстави својата најнова верзија на Интернет пребарувачот наменет за мобилни телефони. Новата Opera Mini 3.0 им е достапна на огромен број мобилни телефони кои поддржуваат Java апликации и може тука да се преземе. На располагање се 3 начини на кои може да се симне и тоа: како линк преку CMC порака, преку WAP или да се симне на компјутер, па потоа да се префрли на мобилниот телефон преку Bluetooth или USB. Меѓу другото, новата минијатурна Opera има RSS читач на новости, поддршка за HTTPS сигурносни Интернет страници, можност за директен upload на фотографии на photo blog и многу друго. Opera Mini може да се пофали со титулата најдобар Интернет пребарувач за мобилните телефони и една од "must have" апликациите за секој напреден корисник.

